

Годишна програма за 2010/2011

“И покрај тоа што летото е време за одмор ние продолжуваме со нашите игри. Многу наши другарчиња се сега на море или пак на езеро, а некој од нас веќе беа на одмор и се вративме во нашиот втор дом , во топлата куќичка-нашата градинка “8 Март”.

Сега ние весели и распеани со нашите учителки во градинката играме летни игри и раскажуваме летни приказни... и размислуваме за месецот Септември. Тогаш повторно, сите заедно, ќе се собереме, но сега поголеми, пораснати, а во градинката ќе ни дојдат и нови другарчиња и ние ќе им раскажеме што се, ќе правиме во оваа учебна 2010/2011 година. А , нашиот план е следен...

Септември

Ќе го прославуваме почетокот на оваа учебна година ,со нови игри приказни и со многу, многу музика;

Во овој месец е нашиот голем празник 8 Септември, за него ќе учиме ние од поголемите групи;

Октомври

Првата недела од овој месец е наша-Недела на детето. Секој нејзин ден ќе го одбележиме на различен начин: со прошетка, театар, игри без граница, со ликовно ателје и што уште не;

Замислете, месецот Октомври е полн со празници што ги бележиме во градинка: 4 Октомври - Ден на животните, 11 Октомври - нашиот револуционерен празник, 16 Октомври - Ден на здрава храна.... и уште многу други интересни нешта!

Ноември

Во месец Ноември ќе го празнуваме роденденот на нашиот град Скопје - 13 Ноември;

Со прекрасна свеченост ќе ја испратиме есента, а со мама и тато ќе имаме есенска работилница;

Декември

Е!- Декември е месец на нашите најголеми радости. Во него ,ќе украсиме многу елки и ќе го пречекаме Дедо Мраз;

И во овој месец ќе имаме работилница со родителите, бидејќи многу сакаме кога со нас работат и тато и мама;

Јануари

Повторно ќе празнуваме и тоа големи празници: Бадник и Божик.....Коледе леде.....;

Февруари

Со убава куклена претстава ќе го одбележиме 11 Февруари-Денот на болните;

Во овој месец ќе се подготвуваме за нашиот патронен празник - 8 Март;

Март

Ќе го празнуваме празникот на мајките, бабите, учителките.....

Но, најубаво ќе го празнуваме роденденот на нашата градинка 8 МАРТ,а што ќе ви покажеме тогаш, нека биде една мала тајна...;
Денот на пролетта и Денот на дрвото задолжително го славиме во нашиот убав двор ,а како ?
Бидете трпеливи ќе видите тогаш;

Април

За 1.Април ,се знае , ќе го подготвиме најшарениот Маскембал;
7.Април е ден на здравјето ! Овој ден, е ден што го бележиме во сите групи;
Најубав ден е Велигден,тогаш во секоја група јајца ќе вапцаме,а со мама и тато ќе имаме Велигденска работилница;

Мај

6.Мај е Ѓурѓовден- Ден на нашата општина ,ќе го празнуваме во градинка , но и ќе настапуваме со нашите игри некаде низ нашата општина Кисела Вода;
15 Мај е Ден на семејството ,ќе го одбележиме на наш детски начин;
На крајот од овој месец ние големите ќе се поздравиме со нашата градинка “8Март”,зошто од Септември ќе одиме во училиште.....

И така повторно ќе дојде топлото лето, но додека тоа се случи, сите овие месеци ние вредно ќе учиме, работиме и играме во нашето Царство што се вика градинка “8 Март”

За секое наше одбележување,празнување и радување ќе ви пишеме.....
До тогаш ,бидете трпеливи,мислете на нас и довидување!! ”

Со љубов
Вашите мили деца од најубавата градинка -8 МАРТ
“8 Март”-Скопје